

Седиште: ул.Орце Николов бр.54, Скопје 1000
Телефон: +389 (0) 2 3167 600; Факс: +389 (0) 2 3117 164;
SWIFT: OHRDMK 22

Добредојдовте

Првична регистрација	<input type="checkbox"/>	Измена на податоци	<input type="checkbox"/>	Реден број	
Резидент	<input type="checkbox"/>	Нерезидент	<input type="checkbox"/>		
Имател на сметка	<input type="checkbox"/>	Законски застапник	<input type="checkbox"/>		
Овластен застапник	<input type="checkbox"/>	Име и презиме на лицето кое го дава овластувањето			
ЕМБГ на давателот на овластувањето		Документ за идентификација			
Број на партија/трансакциска сметка					
Број на партија/трансакциска сметка					

Лични податоци

Име и презиме		ЕМБГ	
Татково име		Дата на раѓање	
Држава на раѓање		Место на раѓање	
Број на лична карта		Орган на издавање	
Држава на издавање		Датум на важност	
Број на пасош		Орган на издавање	
Држава на издавање		Датум на важност	
Државјанство	<input type="checkbox"/> Македонско <input type="checkbox"/> Странско		(од која земја)
Адреса од Л.К./Пасош		Град	
Држава		П. Код	

Податоци за кореспонденција:

Адреса за кореспонденција(улица, град, поштенски код)	
Телефон Дома	
Мобилен тел.	
Држава	
E-mail	
Држава на престој	

Податоци за работа и работодавач

Име на работодавач:	
Вид на вработување:	
<input type="checkbox"/> Јавна администрација	<input type="checkbox"/> Пензионер
<input type="checkbox"/> Приватна фирма	<input type="checkbox"/> Невработен
<input type="checkbox"/> Самовработен	<input type="checkbox"/> Студент
Вработен на неопределено време	<input type="checkbox"/>
Вработен на определено време	<input type="checkbox"/>
Адреса на работодавач:	
Град	
П. Код	
Тел. на работа	
Држава на работодавец	
Дејност на работодавецот:	
<input type="checkbox"/> Индустрија	<input type="checkbox"/> Земјоделие
<input type="checkbox"/> Градежништво	<input type="checkbox"/> Адвокати
<input type="checkbox"/> Трговија	<input type="checkbox"/> Нотари
<input type="checkbox"/> Финансиско посредништво и банки	<input type="checkbox"/> Извршители
<input type="checkbox"/> Сметководство, информатика и телекомуникации	<input type="checkbox"/> Економски-Правен Консалтинг
<input type="checkbox"/> туризам и угостителство	<input type="checkbox"/> Невладини организации
<input type="checkbox"/> Образование	<input type="checkbox"/> Меѓународни организации
<input type="checkbox"/> Здравство	<input type="checkbox"/> Казина, спортски обложувалници и игри на среќа
<input type="checkbox"/> Сообраќај	<input type="checkbox"/> Самостоен вршител на дејност
<input type="checkbox"/> Јавна управа	<input type="checkbox"/> друго
<input type="checkbox"/> Спорт, уметност и култура	

Занимање:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Менаџер на висока раководна позиција со репрезентативни ф-ции | <input type="checkbox"/> Технички експерт |
| <input type="checkbox"/> Раководител на сектор/служба без репрезентативни функции | <input type="checkbox"/> Трговец |
| <input type="checkbox"/> Наставник | <input type="checkbox"/> Проценител |
| <input type="checkbox"/> Професор | <input type="checkbox"/> Стоматолог |
| <input type="checkbox"/> Полицаец | <input type="checkbox"/> Доктор |
| <input type="checkbox"/> Војник | <input type="checkbox"/> Сметководител |
| <input type="checkbox"/> Канцелариски работник | <input type="checkbox"/> Равизор |
| <input type="checkbox"/> Комерцијалист | <input type="checkbox"/> Уметник |
| <input type="checkbox"/> ВКВ | <input type="checkbox"/> Писател, преведувач, новинар |
| <input type="checkbox"/> НКВ | <input type="checkbox"/> Рентиер |
| <input type="checkbox"/> Земјоделец | <input type="checkbox"/> Пензионер |
| <input type="checkbox"/> Занаатчија | <input type="checkbox"/> Студент |
| <input type="checkbox"/> Сопственик на мал бизнис | <input type="checkbox"/> Неактивен(под 18год.) |
| <input type="checkbox"/> Сопственик на среден и голем бизнис | <input type="checkbox"/> Невработен |
| <input type="checkbox"/> Адвокат | <input type="checkbox"/> Домаќинка |
| <input type="checkbox"/> Нотар | <input type="checkbox"/> Друго |
| <input type="checkbox"/> Архитект | |

Податоци за примања

Износ на редовни месечни примања:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Нема месечни примања | <input type="checkbox"/> од 10.001 МКД до 20.000 МКД | <input type="checkbox"/> од 30.001 МКД до 50.000 МКД |
| <input type="checkbox"/> до 10.000 МКД | <input type="checkbox"/> од 20.001 МКД до 30.000 МКД | <input type="checkbox"/> над 50.001 МКД |

Други дополнителни месечни примања:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> нема | <input type="checkbox"/> од 10.001 МКД до 30.000 МКД |
| <input type="checkbox"/> до 10.000 МКД | <input type="checkbox"/> над 30.001 МКД |

Податоци за имот

Недвижен имот:

- стан,куќа недвижност поседувам сопствена компанијата (име на компанијата)
- имам удел/акции во компанија(над 25 %од сопственоста) (име на компанијата)
- Друг имот (краток опис)

Возило: Тип на возило:

Забелешка: За повеќе податоци се пополнува анекс 3 за имот

Фамилијарен статус

Брачна состојба:

- во брак неженет/немажена невенчани во заедница

Деца:

- Да Не
- Под 18 години Над 18 години (доколку е означено да во предходното поле)

Информации за банкарски производи и услуги

Производи и услуги на банката кои ги користите или би ги користеле:

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Трансакциска сметка | <input type="checkbox"/> Кредити | <input type="checkbox"/> Останато |
| <input type="checkbox"/> Кредитна картичка | <input type="checkbox"/> Електронско банкарство | |
| <input type="checkbox"/> Депозити | <input type="checkbox"/> Сеф | |

Сметки во други банки:

Податок за сензитивен клиент

- Сензитивен клиент

Под сензитивен клиент се опфатени следните групи на клиенти: лица државјани на земји кои се наоѓаат на Листата на ризични земји од АМЛ аспект, носители на јавни функции, клиенти кои не биле присутни во времето на отворање на сметката, клиенти чии сметки биле отворени од професионални посредници како адвокати, сметководители, клиенти чие име се појавува на некоја од црните листи

Употреба на лични податоци

- Сум согласен/на моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката.
- Не сум согласен/на моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели.
- Ја повлекувам веќе дадената согласност моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат користени во иднина за промотивни цели.

Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на банката:

- | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| по пошта | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕ |
| по телефон | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕ |
| по Е-маил | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕ |

(Клиентот може со писмено барање до Банката, без надомест, да побара од Банката неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.)

Потпис на клиентот

Изјава за Носители на јавни функции

Под полна морална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум лице носител на јавна функција/близок член на негово семејството/ негов близок соработник
- сум лице носител на јавна функција/близок член на неговото семејството/негов близок соработник

(се наведува функцијата)

„Носители на јавни функции, се физички лица кои не се државјани на Република Македонија на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија

или во друга држава, како: претседатели на држави и влади, министри и заменици министри, членови на парламент, избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите, членови на врховната ревизорска институција, амбасадори, офицери од висок ранг во вооружените сили (чиниови повисоки од полковник), други избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост како и лица со функции во политичките партии (членови на органите на политичките партии).

„Носители на јавна функција, се сметаат сите овие лица најмалку една година по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на предходно спроведена процена на ризик од страна на субјектите.

Поимот „носители на јавни функции, вклучува и :

близки членови на семејството со кои носителот на јавната функција живее во семејната заедница на истата адреса, лица кои се сметаат за блиски соработници како деловни партнери (секоје физичко лице за кое знае дека има заедничка сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со „носител на јавна функција,) и лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавните функции

Потпис на клиентот

Изјава на корисникот

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

- Го потврдувам приемот на копија од Општите правила и услови за тековни трансакции за физички лица на Охридска банка во врска со банкарски сметки на клиентите, ги прифаќам сите клаузули и давам свое одобрување за нивна примена во насока на мојот однос со Охридска банка АД Скопје во врска со моите сметки или други банкарски производи или услуги.
- Наведените податоци се точни и при промена на податоците (во кои се содржат и адресни податоци) во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање
- сум согласен/на сум моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани и чувани за потребите на Банката и доколку е потребно Банката да изврши пренос на моите лични податоци во други држави- земји членки на ЕУ или ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
- сум запознат/а податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива,
- банката го задржува правото да побара и други податоци за цели на воспоставениот деловен однос,
- банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време
- сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со банката и истите во целост ги прифаќам

Депонирани потписи

Име и презиме на клиентот

Потпис на имателот на сметка

Име и презиме на застапникот/овластеното лице

Потпис на застапникот/овластеното лице

Место и дата

Експозитура на аплицирање

Потпис на ИРО:

Потпис на раководителот на експозитурата

CP 007 28.11.2013

Име и презиме на ИРО:

[REDACTED]

АНЕКС1- БАРАЊЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА ТЕКОВНА СМЕТКА

Првично барање за трансакциска сметка Барање за дополнителна сметка Реден број

Резидентна сметка Нерезидентна сметка (мора да биде истиот клиентски статус кој е во пристаницата)

Денарска трансакциска сметка Девизна трансакциска сметка

Број на денарска трансакциска сметка Број на девизна трансакциска сметка

Лични податоци на барателот

Име и презиме 0 ЕМБГ

Број на лична карта Издадена од Датум на важност

Број на пасош Држава на издавање Датум на важност

Адреса од Л.К./Пасош Град П. Код

Држава

Лични податоци на застапникот/овластеното лице

Име и презиме ЕМБГ

Број на лична карта Издадена од Датум на важност

Број на пасош Држава на издавање Датум на важност

Адреса од Л.К./Пасош Град П. Код

Држава

Телефон Дома Мобилен тел. е-маил

Изјава на корисникот

- Го потврдувам приемот на копија од Општите правила и услови за тековни трансакции за физички лица на Охридска банка во врска со банкарски сметки на клиентите, ги прифаќам сите клаузули и давам свое одобрување за нивна примена во насока на мојот однос со Охридска банка АД Скопје во врска со моите сметки или други банкарски производи или услуги.
- Сум во целост запознат со позитивните прописи во земјата за статусот на резидент и со тоа се идентификувам како резидент. Како резидент физичко лице ги прифаќам и согласен сум да постапувам по сите важечки прописи за резидентно физичко лице.
- Сум во целост запознат со позитивните прописи во земјата за статусот на нерезидент и со тоа се идентификувам како нерезидент. Како нерезидент физичко лице ги прифаќам и согласен сум да постапувам по сите важечки прописи за нерезидентно физичко лице.

Име и презиме на клиентот Потпис на барателот

Место и дата Примено во експозитура

Потпис на ИРО: Потпис на раководителот на експозитурата

Име и презиме на ИРО:

АНЕКС2- БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ / ПРОМЕНА НА ИЗНОСОТ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Реден број

- Ве молам да ми биде **одобрено користење** на пречекорување на трансакциска сметка, при услови определени од банката
- Ве молам да ми биде одобрено **зголемување на износот** на пречекорувањето на трансакциската сметка, при услови определени од банката
- Ве молам да ми биде одобрено **намалување на износот** на пречекорувањето на трансакциската сметка, при услови определени од банката

Име и презиме ЕМБГ

Број на трансакциска тековна сметка

Број на лична карта Издадена од Датум на важност

Број на пасош Држава на издавање Датум на важност

Адреса од Л.К./Пасош Град П. Код

Држава

Телефон Дома Мобилен тел. е-маил

Податоци за работа и работодавач

Име на работодавач:

Адреса на работодавач: Град П. Код

Тел. на работа

Висина на личен доход

Висина на баран лимит

Име и презиме на клиентот Потпис на барателот

Место и дата Примено во експозитура

Потпис на ИРО: Потпис на раководителот на експозитурата

Име и презиме на ИРО:

АНЕКС3- ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТ

Реден број []

Се пополнува доколку клиентот поседува повеќе компании или акции/удели над 25% во истите

Име на компанијата	[]	Адреса	[]	Седиште	[]
Име на компанијата	[]	Адреса	[]	Седиште	[]
Име на компанијата	[]	Адреса	[]	Седиште	[]
Име на компанијата	[]	Адреса	[]	Седиште	[]
Име на компанијата	[]	Адреса	[]	Седиште	[]
Име на компанијата	[]	Адреса	[]	Седиште	[]
Име на компанијата	[]	Адреса	[]	Седиште	[]

[]		[]	
Име и презиме на клиентот	[]	Потпис на клиентот	[]
Место и дата	[] []	Примено во експозитура	[]
Потпис на ИРО:	[]		
Име и презиме на ИРО:	[]		